



Број: 11-1528/9
Датум: 26.05.2020
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) , Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање во време на вонредна состојба (“Службен Весник на РМ“ бр. 89/20) и Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање во време на вонредна состојба (“Службен Весник на РМ“ бр. 116/20), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 02, Општина Карпош, Скопје

Јавната анкета по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 02, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи од 01.06.2020 година до 15.06.2020 година, секој работен ден, од 08.00 до 15.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 02, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи на ден 03.06.2020 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје.

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на З 04 блок 2 како што е одреден со Регулациониот план на ГУП на Град Скопје за четврт З 04, е следнава:

- Од Север:** по оска на новопланирана сервисна улица “С1“;
- Од Запад:** по оска на собирна улица “Љубљанска“;
- Од Исток:** по оска на новопланирана сервисна улица “С6“;
- Од Југ:** по оска на градска магистрала Бул. “Илинден“;

Површината на блокот во регулационите линии дефинирани со урбанистичкиот план за четврт изнесува 1,88ха. Површината во границите на планскиот опфат изнесува 2,948ха.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош.

Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета и Предлог Деталенот урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 02, Општина Карпош, Скопје, со подетални информации за истиот ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- www.karpos.gov.mk.

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.



ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев